



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната Банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Среда, 18 јули 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. VII

Цена на овој број е 10.— дин. — Претплата за 1951 година изнесува 600.— динари, а за странство 750.— динари. Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276 Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010

326.

Врз основа на чл. 53 во врска со чл. 7, 10, 27 и 28 од Законот за даноците, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансиите на ФНРЈ, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

I. Во делот А од Тарифата за данокот на промет на производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/50), се внесуваат следни изменувања и дополнувања:

- 1) Тар. бр. 245 се менува и гласи:

„245 03 00 00 Камен за украсна и градежна употреба:	
03 01 00 1) Блокови	6
03 02 00 2) Градежен материјал	14
03 03 00 3) Ситен камен	8”;
- 2) Тар. бр. 246 се менува и гласи:

„246 04 00 00 Плочни камени и мермерни	10”;
--	------
- 3) Тар. бр. 251 се менува и гласи:

„251 11 00 00 Кршен камен за декоративни цели и кршен мермер	10”;
--	------
- 4) Во тар. бр. 254 се менува даночната стопа од „25%“ на „1%“.
- 5) Тар. бр. 259 се менува и гласи:

„259 19 00 00 Лесни градежни плочи	1”;
------------------------------------	-----
- 6) Во тар. бр. 264 под 1) Галантериски и луксузни изработки се менува даночната стопа од „35%“ на „20%“.

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јули 1951 година.

IV бр. 3411

14 јули 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансиите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

327.

Врз основа на чл. 56 од Уредбата за посадата на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 80/49), пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА НАДОКНАДА ЗА ПРОПАДНАТИТЕ ЛИЧНИ СТВАРИ НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД ПОСАДАТА НА БРОДОВИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ

Член 1

На член од посада на брод на трговската морнарица на ФНРЈ му припаѓа надокнада за личните

ствари што му пропаднале поради несреќи предизвикани со поморска опасност, со пожар на бродот или со друг несреќен случај што е во непосредна врска со пловидбата.

Износот на надокнадата се утврдува спрема одредбите од овој правилник.

Член 2

На член од посадата кому што пропаднала напоежно спремата, му припаѓа надокнада за неа и тоа:

I. На членовите од посадата на бродовите од долга и голема крајбрежна пловидба:

	Динари
а) на заповеникот и на управител на машините	45.000
б) на офицерите на палуба, на машини, на комесарот, лекарот, радиотелеграфистот и на економот	42.000
в) на другите членови од посадата	39.000
г) на ученик на соба, кујна и секоја друга стопанска дејност, и на ученик на едногодишна пракса	36.000

II. На членовите од посадата на бродовите од мала крајбрежна пловидба:

	Динари
а) на заповедникот и на управителот на машините	42.000
б) на офицерите на палуба, на машини, на комесарот, лекарот, радиотелеграфистот и на економот	39.000
в) на другите членови од посадата	36.000
г) на ученик на соба, кујна и секоја друга стопанска дејност, и на ученик на едногодишна пракса	33.000

Под потполна спрема се подразбира најмногу: една кабаница, две рала алишта, четири кошули, две поткошули, две рала гаќи, четири рала чорапи и две рала чевли.

Член 3

Со исплатата на износите од чл. 2 на овој правилник се смета дека на членот од посадата му е надокнадена вредноста на потполната спрема.

На член од посадата кому што пропаднал само еден дел од спремата, му припаѓа како надокнада сразмерниот дел од износот од чл. 2 на овој правилник и тоа: за една кабаница 20%, за едни алишта 25%, за една кошула, 2,5%, за една поткошула 2%, за едни гаќи 2%, за едно рало чорапи 0,5%, а за едно рало чевли 5%.

Ако при несреќа стварите на спремата од член од посадата биле само оштетени, ќе се исплати надокнада само ако употребната вредност на стварите била намалена за 50% или повеќе.

Член 4

Ако на член од посадата, покрај потполната спрема (чл. 2 ст. 2), му пропаднале уште и други лични

ствари, се смета дека се и тие надокнадени со исплатата на износот од чл. 2 ст. 1 на овој правилник.

Ако му пропаднал само еден дел од спремата, а покрај тоа му пропаднале или се оштетиле уште и други лични ствари, ќе му се надокнади губитокот на делот од спремата според чл. 3 ст. 2 на овој правилник, а губитокот или оштетувањето на други лични ствари според проценка, но така вкупната надокнада да не го премине износот од чл. 2 на овој правилник.

Член 5

За надокнадата решава директорот на претпријатието.

За ова цел членот на посадата чии што ствари пропаднале или се оштетиле е должен да состави и да го поднесе списокот на пропаднатите или оштетените ствари и да му го предаде на претпријатието поради исплата на надокнадата. Претпријатието може да бара оштетениот член на посадата да ја докаже основаноста на барањето за надокнада.

Членот од посадата може да бара да му ја определи надокнадата надлежниот суд само ако не е задоволен со решението од директорот на претпријатието донесено по барањето за надокнадата.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6090

4 јули 1951 година

Белград

Министер на псморството на ФНРЈ,
Максо Баке, с. р.

328.

Во врска со чл. 4 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), точ. 3 од Наредбата за утврдување производи на кои што ќе им ги определува цените Владата на ФНРЈ, Министерот на финансите на ФНРЈ и Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 65/50) и точ. 3 од Решението за определување видови и количини на прехранбени артикли од обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/51), по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансите на ФНРЈ, Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО НА ТУТУН, ТУТУНСКИТЕ ПРЕРАБОТКИ, КИБРИТОТ, КНИГАТА ЗА ЦИГАРИ, СОЛТА И ПЕТРОЛОТ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ И ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА ИНДУСТРИСКИТЕ БОНОВИ ЗА КУПУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ СТОКИ СО ПОПУСТ

I.

1) Со цел да се усклади нивото на цените на индустриските производи со нивото на цените на селско-стопанските производи и да се воспостави правилан однос на цените помеѓу индустриските производи, а во врска со новите државни откупни цени за жита и мазт во задолжителниот откуп и со укинувањето на задолжителниот откуп за други селско-стопански производи — се определуваат следните единствени продажни цени на мало во слободната продажба и тоа:

А) за тутун, преработки од тутун, кибрит и книга за цигари:

а) Цигарети:

„Јадран“ — — — — Дин. 140 за 20 цигарети
„Истра“ — — — — „ 120 „ 20 „

„Струмица“	— — — — Дин.	90 за 20	цигарети
„Геретва“	— — — — „	90 „ 20	„
„Херцеговина“	— — — — „	90 „ 20	„
„Триглав“	— — — — „	90 „ 20	„
„Македонија“	— — — — „	90 „ 20	„
„Дрина“	— — — — „	90 „ 20	„
„Блед“	— — — — „	80 „ 20	„
„Планица“	— — — — „	70 „ 20	„
„Романија“	— — — — „	70 „ 20	„
„Морава“	— — — — „	70 „ 20	„
„Козара“	— — — — „	70 „ 20	„
„Сутјеска“	— — — — „	65 „ 20	„
„Дурмитор“	— — — — „	60 „ 20	„
„Зета“	— — — — „	60 „ 20	„
„Космај“	— — — — „	50 „ 20	„
„Ибар“	— — — — „	50 „ 20	„
„Драва“	— — — — „	40 „ 20	„
„Сава“	— — — — „	30 „ 20	„
Колекција цигарети	— „	800 „	1 кутија од 80 цигарети

б) Цигари:

„Трабуко“	— — — — Дин.	20 за 1	цигара
„Операс“	— — — — „	25 за 1	„
„Порторико“	— — — — „	10 за 1	„
Кратки домашни	— „	8 за 1	„

в) Тутун:

„Требињац“	— — — — „	7.500 за 1	кг
„Зетски“	— — — — „	2.750 за 1	„
За лула	— — — — „	1.000 за 1	„
За жвакање	— — — — „	1.000 за 1	„

г) Бурмут

Бурмут	— — — — „	600 за 1	„
--------	-----------	----------	---

д) Кибрит

Кибрит	— — — — „	10 за 1	кутија од 50 зрна
--------	-----------	---------	-------------------

е) Книга за цигари

Книга за цигари	— „	6 за 1	книшка од 30 листиња
-----------------	-----	--------	----------------------

Б) за сол и петрол за осветление:

а) кујнска сол	— — — — Дин.	30 за 1	кг
б) сол за рибари	— — — — „	20 за 1	„
в) сол за добиток	— — — — „	20 за 1	„
г) петрол за осветлен.	— — — — „	90 за 1	литар

2) Овие цени важат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

3) Тутун, тутунски преработки, кибрит, книга за цигари, сол и петрол за осветление можат потрошувачите да купуваат и на индустриски бонови, на бонови за прехрана и на бонови за откуп со определен попуст.

4) Инвентарисањето на артиклите што се означени во точ. I под А) и Б) на оваа наредба ќе се изврши на 15 јули 1951 година по прописите од Напатството за пресметување, уплата и регрес на разликите што станале поради промена на цените на стоката затечена во трговската мрежа и поради промените на цените за услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/50).

II.

5) За да им се овозможи на работниците и на службениците купување индустриски производи од точ. 1) на оваа наредба по досегашните услови, на потрошувачите од точ. 6 на оваа наредба им се наголемува годишниот износ на индустриските бонови определени со Решението за определување видовите и количините на прехранбени артикли и за определување вредноста на стоките во слободна продажба што можат потрошувачите да ги купуваат со попуст на индустриските потрошувачки карти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51) и со Решението за наголемување износот на парични купони во индустриската потрошувачка карта од ИР категорија и за издавање дополнителни потрошувачки карти на потрошувачите од ИГ категорија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/51),

од 4.200 на 6.300 индустриски бонови без оглед дали се потрошувачи на артиклите од точ. 1 на ова решение.

Наголемиот износ на боновите на потрошувачите им припаѓа од 1 јули 1951 година.

6) Правото на наголемиот износ на индустриските бонови од точ. 5 на оваа наредба го имаат: работниците и службените запослени кај државни претпријатија и установи, кај општествените организации и нивните претпријатија и установи, офицери, подофицери, милиционери и воени службеници, лични инвалиди, лични пензионери и рентници.

Немаат право на прием на наголемиот износ на боновите потрошувачите од претходниот став што не здобиле право на прием на редовниот квартален износ на индустриски бонови, што се издава уназад за минатото тримесечје.

7) Издавањето на наголемиот износ на индустриските бонови ќе се врши месечно унапред во соодветниот месечен износ од 175 бона.

III.

8) На органите за промет со стоки им се става во задача во рамките на политиката за намалувањето цените на најважните прехранбени артикли да водат посебно курс кон натамошното намалување цените на места во слободна продажба.

IV.

9) Оваа наредба ќе се применува од 16 јули 1951 година.

Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат продавните цени на мало за тутун, тутунски преработки, кибрит и книга за цигари што се определени со Решението за единствените продавни цени на мало на тутун, тутунски преработки, кибрит и книга за цигари во слободната продажба („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 3/51), како и продавните цени на мало за сол и петрол за осветление определени со Решението за единствените цени во продажбата на мало за сол и петрол за осветление во слободната продажба („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 3/51).

Бр. 9897

14 јули 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

329.

Врз основа на чл. 14 во врска со чл. 3 од Уредбата за планската употреба на готовите пари во стопанството („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 71/48), во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ЗАДРУГИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПРОПИСИТЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КУПУВАЊАТА ШТО ГИ ВРШАТ ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, НАДЛЕШТВАТА, УСТАНОВИТЕ, ЗАДРУГИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА

1) Прописите од Наредбата за купувањата што ги вршат државните стопански претпријатија, надлештвата, установите, задругите и општествените организации од приватните лица („Службен лист на ФНРЈ”, број 35/50) нема да се применуваат на купувањата што ги вршат задругите и општествените организации од приватните лица.

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 14360

6 јули 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

Согласен,
Министер на Владата на ФНРЈ,
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

330.

Врз основа на чл. 38 од Законот за уредување и работење на кредитниот систем, издавам

НАРЕДБА

ЗА КОНТРОЛА НА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ

1. Банките преку кои што се врши финансирање на инвестициите се овластуваат да вршат контрола на наменската употреба на средствата за инвестиции.

2. Контролата на наменската употреба на средствата за инвестиции банките ја вршат врз основа на исплатните документи (фактури и сл.), од кои што мора да се види целта на исплатата.

3. Исплатните документи се поднесуваат до банките при издавањето налози за исплата и тие остануваат кај банките.

4. Продавачите се должни да испраќаат фактури до купувачите-инвеститорите во дупликат.

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

• Бр. 14322

6 јули 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

331.

Врз основа на чл. 85 од Уставот на ФНРЈ и Одлуката на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ бр. 1127, донесена на седница на Советот од 11 мај 1951 година, а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издавам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ УРЕД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХНИЧКА ПОМОШ

1. При Министерството на надворешните работи се оснива Уред за меѓународна техничка помош за спроведување на меѓународната техничка помош што ја прима и дава ФНРЈ во смисла на меѓународните договори што постојат со Организацијата на Обединетите нации, со други меѓународни организации или со поодделни држави.

2. Со работите на уредот раководе шефот на уредот кој работи по запатствија од Министерот на надворешните работи.

Поради поправилно раководење шефот на уредот се консултира со одборот на уредот што го сочинуваат по еден претставник од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ (од Управата за унапредување на производството), од Министерството на надворешните работи, од Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, од Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ.

Шефот на уредот е член на одборот по службено место.

Доколку се расправаат прашања што доаѓаат во надлежност на ресорите на Владата на ФНРЈ што не се постојано преставени во одборот, на седниците на одборот ќе се повикуваат и претставници од тие ресори.

3. За правилноста на извршувањето задачите на уредот одговорен е шефот на уредот.

Шефот на уредот и неговиот помошен персонал ги назначува Министерот на надворешните работи на ФНРЈ.

4. Приходите и расходите на уредот влегуваат во состав на предметката на приходите и расходите на Министерството на надворешните работи на ФНРЈ.

5. Уредот по предметите од својата надлежност општи со сите надлештва, установи и претпријатија во земјата и со странските стручњаци што борават на територијата на ФНРЈ врз основа на техничката помош, а со странство преку Министерството на надворешните работи на ФНРЈ, доколку меѓународните договори не предвидуваат непосредно општење на овој уред со органите на Организацијата на Обединетите Нации или со националните установи на странските држави за техничка помош.

6. Поблиски одредби за организацијата и работењето на овој уред ќе пропише Министерот на надворешните работи.

7. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1267

5 јуни 1951 година
Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
Министер на надворешните работи,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

332.

Врз основа на чл. 42 од Законот за еднообразното сметководството, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВНИОТ РАСПОРЕД НА КОНТАТА (КОНТНИОТ ПЛАН) ЗА ТРГОВИЈАТА

I. Во врска со Уредбата за пословањето на стопанските претпријатија што вршат промет со селско-стопански производи, како и за платите на персоналот запослен во тие претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51 и со Напатствието за извршувањето на оваа уредба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/51), во основниот распоред на контата (контниот план) за трговијата се вршат следни изменувања и дополнувања:

- 1) Се уведува ново основно (троцифрено) кочто: 796 Резервен фонд
- 2) Контото 470 Остварен рабат и маржа го менува својот назив во 470 Остварен рабат, маржа и разлика во цената, а контото 691 Неостварен рабат и маржа во 691 Неостварен рабат, маржа и разлика во цената;
- 3) Прописите што се однесуваат до контото 489 Покриќе на трошкови на трговијата и 795 Фонд на платите на трговијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/51) ќе се применуваат и кај претпријатијата што вршат промет со селско-стопански производи.

Контото Резервен фонд (796) служи за евидентирање на средствата од резервниот фонд што се формираат и трошат аналогно на прописите од Уредбата за пословањето на стопанските претпријатија што вршат промет со селско-стопански производи, како и за

платите на персоналот запослен во тие претпријатија и од Напатствието за применувањето на оваа уредба.

Контото Остварен рабат, маржа и разлика во цената (470) служи кај стопанските претпријатија што вршат промет со селско-стопански производи за евидентирање на остварената разлика во цената на селско-стопанските производи што е пренесена на крај на месецот од контото Неостварен рабат, маржа и разлика во цената (691), доколку купувањето на селско-стопанските производи се книжи на контата од групата 60 Купување стоки по продавната цена, односно од контото на групата 62 Продажба (реализација) на стоки, доколку купувањето на селско-стопанските производи се книжи на контата од групата 60 Купување стоки по набавната цена.

II. Во врска со новиот начин за пресметување и плаќање на платите во претпријатијата што вршат промет со селско-стопански производи, следниот пример за контирање ги покажува функциите на односите на контата:

	Д	П
1) Книжење врз основа на платниот список на постојаниот дел од платите со функционалните и детските додатоци — — — — —	410/	200
2) Книжење на I и II разлика на постојаниот дел од платите — — — — —	410/	133
3) Книжење на премиските додатоци на персоналот во книговодството за ажурност, на повремени премии и награди со I и II разлика — — — — —	410/	200 133
4) Книжење на исплатите на постојаниот дел од платите, на премиските додатоци и на времени награди — — — — —	200	100
5) Книжење на неисплатениот дел од платите, премиските додатоци и на повремени награди — — — — —	200/	146
6) Книжење на доприносот за амортизација и на стварните трошкови на купувањето и продажбата, освен платите на персоналот на претпријатието — — — — —	40 43 — 46 471/соодветни контата од класата 1, 2 и 3	
7) Книжење на пресметаната разлика во цената на селско-стопанските производи — — — — —	691 или кон- та од гру- пата 62/	470
8) Книжење на издвојување од остварената разлика во цената на покриќето на доприносот за амортизација и стварните трошкови на купувањето и продажбата, осем платите на персоналот на претпријатието — — — — —	470/	489
9) Книжење на издвојувањата од остварената разлика во цената на постојаниот дел од платите, I и II разлика, детските додатоци, премиските додатоци за ажурност и сл. — — — — —	470/	795
10) Книжење на распоредот на остварената добивка во: — — — — —	795	
а) фондот на платите — — — — —	792	
б) фондот за рационализација, и	796	
в) резервниот фонд — — — — —	796	
11) Книжење на издвојувањата од фондот на платите на покриќето за исплатениот постојан дел од платите, I и II разлика, детски додатоци, премиските додатоци за ажурност на книговодството и сл. — — — — —	795/	489

12) Книжење на пресметката на променливиот дел од платите со I и II разлика — — — — —	Д П 410/200 133	333.
13) Книжење на исплатата на променливиот дел од платите — — — — —	200/100	
14) Книжење на издавањата од фондот на платите на покриењето за исплатениот променлив дел од платите со I и II разлика — — — — —	795/489	
15) Книжење на издвојувањата од резервниот фонд за покриење на трошковите на купувањето и продажбата, што не може да бидат подмирен со остварената разлика во цената — — — — —	796/489	
16) Книжење на издвојувањата од резервниот фонд за покриење на делот од постојаните плати, што не може да биде подмирен од остварената разлика на цената — — — — —	796/489	
17) Ако не може од остварената разлика во цената да се исплати ниту постојаниот дел од платите, а не се располага ниту со средства од резервниот фонд контото на фондот на платите се задолжува при издвојувањето за покриење на постојаниот дел од платите во корист на контото 489, само до висината на салдото на контото од фондот на платите и се книжи — — — — —	795/489	
Во овој случај се зема посебен кредит од банка за покриење на постојаниот дел од платата и се книжи — — — — —	101/104	
18) Во идните месеци кога ќе се формираат доволно средства на фондот на платите, книжењето во врска со вратениот кредит ќе биде Паралелно со ова ќе се изврши издвојување од фондот на платите за делот што не бил покриен порано и ќе се книжи — — — — —	104/101	
19) На крај на годината се затвораат сите конта во класата 4 — — — — —	489/Други конта во класата 4, осем кон- тата од групата 49	

III. Контото 472 Разлика на индивидуалните и нормирани трошкови не доаѓа во оглед кај послувањето во претпријатијата што вршат промет со селско-стопанските производи. Исто така не доаѓа во обзир ни употребата на контото 480 Пресметка на уштедата или на одвишокот на расходите, контото од групата 94 Заштеда и контото од групата 95 Одвишок на расходите. Книжењата на овие конта ќе се извршат само за послувањето на претпријатијата до 31 мај 1951 година, што е вршено по досегашните прописи.

За делот од платите што претставува разлика помеѓу основните плати и постојаниот дел од платите а што го примиле службениците за месец јуни и кој ќе се отплатува во еднакви месечни рати до крајот на годината, персоналот ќе се задолжи на посебните аналитички конта од контото 144 Други побарувања. Аналитичките конта можат да бидат во форма на табела со соодветен број колони.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јуни 1951 година.

Бр. 14054

3 јули 1951 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, е. р.

Врз основа на чл. 37 од Законот за уредување и работење на кредитниот систем, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА НА МЕБЕЛ И ПОКУКНИНА

1. Комуналните банки (месните штедилници), а во местата каде што ги нема овие, филијалите на Народната банка на ФНРЈ можат да одобруваат кредити за набавка куќен мебел и покуќнина наменети за потребите на домаќинството, а што се купуваат од трговската мрежа (државната и задружната, како и на општествените организации).

2. Кредитите по ова решение можат да ги користат постојано запослените работници и службеници по препорака од синдикалната подружница, припадниците на Југословенската армија и на Народната милиција по препорака од надлежната команда, како и инвалидите по препорака од надлежните организации на сојузот на воените инвалиди од војната.

3. Кредитите за целите од точ. 1 на ова решение банките можат да ги одобруваат и тоа:

до Дин. 15.000 со срок од 6 месеци преку Дин. 15.000 до Дин. 20.000 со срок од 12 месеци преку Дин. 20.000 до Дин. 30.000 со срок од 18 месеци преку Дин. 30.000 до Дин. 40.000 со срок од 24 месеци преку Дин. 40.000 до Дин. 80.000 со срок од 36 месеци со 5% камата годишно, која се пресметува шестомесечно уназад.

Висината на кредитите ја утврдува банката, водејќи сметка за платежната сила на заемобарателот.

Кредитот се води во форма на текуќа сметка.

Како покриење по кредитот ќе и служи на банката бланко меница со два жиранта и заложна изјава од должникот. Осем тоа, банката мора да стави административна забрана на припадностите од должникот на прво место, како и залога на купената стока. Купувачот не смее да ги продаде ниту да ги отуѓи купените ствари додека не го исплати потполно својот долг по одобриениот кредит.

Заемобарателот е должен да и поднесе на банката молба за кредит на образец пропишан од Народната банка на ФНРЈ. Народната банка на ФНРЈ ќе ги пропише и приложи што треба да се испратат со молбата.

4. Кредитот ќе се врати во еднакви месечни рати чија висина ја утврдува банката согласно со должникот при одобрувањето на кредитот, а во границите на горе споменатите срокови.

Со цел да се отплати долгот, должниците можат да и полагаат на банката бонови од индустриските потрошувачки карти (индустриски бонови). Овие бонови ќе ги прима и ќе ги пресметува банката на ист начин како што го прави тоа трговската мрежа. Вака примените бонови како отплата на долг банката ќе ги регресира на ист начин како што го врши тоа сега трговската мрежа по прописите што важат.

5. Едно лице може да ужива кредит само по еден основ. Sprema тоа, ако едно лице ужива потрошувачки кредит по друг основ, за време додека не го врати долгот, не може да го добие овој кредит и обрнато. Исто така, не смее да се дозволи новација на долгот, т. е. исплатата на стар долг од новиот заем.

6. Исплатата на одобриениот кредит не може да се врши во готови пари туку само со бариран чек по наредба од претпријатието што го предава мебелот односно покуќнината.

7. Кредитите по ова решение не може да се одобруваат за купување мебел и покуќнина од претпријатието.

јатијата или дуќани што вршат комисиона продажба на овие ствари.

8. Должникот и жирантите ќе му предадат на претпријатието (на установата) при кое се на работа и на банката писмена изјава да може да се врши обушта на соодветните месечни отплати од нивните примања. Овие обустави ќе се вршат од жирантите само во случај ако должникот од кој и да бил разлог не ја положи соодветната отплата на долгот.

Заемобарателот е должен да и предаде на банката писмена изјава дека доколку ќе биде преместен некој жирант додека се исплатува кредитот навремено ќе и испрати на банката и на претпријатието (установата) во кое што бил жирантот запослен неговата нова адреса.

Претпријатието (установата) е должно да и предаде на банката писмена изјава дека ќе врши должникот обустави во висина на месечните отплати, како и од жирантите, ако должникот од кој и да бил разлог не ќе ја положи соодветната отплата. Исто така, претпријатието во кое што е запослен должникот, е должно, доколку ќе биде должникот преместен додека се исплатува кредитот да ја извести веднаш банката, новиот исплатен орган (претпријатието, установата) во кое што преминал (за обврската на работникот односно на службеникот, во случај до поквипа претпријатието (установата), да врши натамошни обустави од примањата на должникот на име месечни отплати, со тоа што обуставените износи да ги испраќа до банката што го одобрила кредитот.

За секое преместување на должникот претпријатието (установата) е должно истовремено да ја извести и банката. Спрема тоа, кај промена местото на должникот кредитот ќе се води и натамо кај онаа банка што го одобрила кредитот.

За секое преместување на жирантите претпријатието (установата) е должно да ја извести банката што го одобрила кредитот. Банката по приемот на овој извештај ќе бара од новото претпријатие (установата) писмена изјава дека од жирантите ќе врши обустави во висина на месечните рати ако главниот должник од кој и да било разлог не ја положи соодветната отплата на долгот.

9. Кредитите по ова решение можат да се одобруваат во границите на износите што им се ставени на располагање на поодделните банки исклучиво за оваа цел.

10. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 14377

9 јули 1951 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

334.

Врз основа на чл. 9 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), по предлог од Министерот на поморството на ФНРЈ, а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПЛАТА НА ПРЕВОЗНИТЕ ЦЕНИ ВО КРАЈБРЕЖНАТА ПЛОВИДБА ЗА ПАТНИЦИТЕ БЕЗ ИСПРАВНИ ПАТНИ БИЛЕТИ

1) Тој што ќе се затекне на бродовите што сообраќаат во крајбрежната пловидба по тргнувањето на бродот од луќата без исправен патен билет, ќе плати, покрај редовната односно повластената цена на патниот билет од луќата на укрцувањето до луќата

на искрцувањето, уште и додаток од 20% на цената од патниот билет, со тоа што не може тој додаток да биде помал од 100 динари. Ако луќата на укрцувањето не може веднаш да се докаже, цената на патниот билет и додатокот ќе се наплати од луќата на тргнувањето на бродот.

2) Патникот што ќе го пријави преминувањето во виша бродска класа од онаа за која што има патен билет, ќе плати, покрај разликата помеѓу редовниот или повластениот патен билет, од првата луќа зад која што преминал во виша класа до луќата на одредистето што е означена во неговиот патен билет, и додаток од 20 динари.

Ако патникот не го пријавил преминувањето во виша бродска класа, покрај разликата во цената на патниот билет, плаќа и додаток од 100 динари.

3) Патникот што ќе пријави до врстигањето на бродот во луќата на одредистето означена во неговиот патен билет дека сажа да го продолжи патувањето подалеку од таа луќа, ќе плати покрај редовната или повластената цена на патниот билет од луќата на одредистето што е означена на неговиот патен билет до луќата на искрцувањето и додаток од 20 динари.

Ако патникот го продолжи без пријава патувањето подалеку од луќата на одредистето што е означена во неговиот патен билет, ќе плати покрај цената на патниот билет по претходниот став и додаток по гоч. 1 од ова решение.

4) Патникот што има повластен патен билет, а нема или не покаже исправа со која го докажува правото на повластено возење, ќе ја плати разликата помеѓу повластената и редовна возна цена и додаток од точ. 1 од ова решение.

5) Додатоците предвидени со ова решение на цената од патниот билет не се наплатува од патниците што се укрцуваат на брод во луќите во кои што нема агенции на претпријатија, или кои не можеле без своја кривица навремено да купат патен билет, но се должни да му се пријават на заповедништвото на бродот веднаш по укрцувањето во бродот за да им се издаде патен билет.

Патникот што ќе пропушти да се пријави по претходниот став се смета како патник без патен билет и должен е да плати покрај патниот билет и додаток по точ. 1 од ова решение.

6) Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 677

3 јули 1951 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за сообраќај
и врски,
Тодор Вујасиновиќ, с. р.

Министер на поморството на ФНРЈ,
Максо Баке, с. р.

Согласен,
Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

335.

Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за слободната продажба и цените на стоките за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ, бр. 3/51), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА КОЖАТА ЗА ПЕНЦИЊА (ГОНОВИ) И ЗА НАЧИНОТ НА ПЕНЦИЈЕТИРАЊЕТО НА ОБУВКИТЕ

1. Државните трговски претпријатија на мало и набавно-продавните задруги за снабдување на за-

наметчиските дуќани ќе ја продаваат кожата за пенциња (гоновите) по слободно формираните цени што одговараат на пазарот.

Покрај индивидуалните потрошувачи, кожата за пенцетирање можат да ја купуваат и државните занаетчиски чевларски работилници и дуќани, занаетчиските чевларски задруги, чевларските работилници на земјоделските задруги и приватните чевларски дуќани.

Индивидуалните потрошувачи можат да ја купуваат кожата за пенциња со определен попуст на индустриските бонови и на боновите за откуп.

2. За ставањето на пенцињата од кожа потрошувачот ја плаќа цената на потрошениот материјал и цената на услугата која е определена со тарифа. Потрошувачот што ќе донесе свој материјал ја плаќа само цената на услугата.

За ставањето на пенцињата во државните занаетчиски чевларски работилници и дуќани, во занаетчиските чевларски задруги и во чевларските работилници на земјоделските задруги потрошувачот ја плаќа, спрема својот избор, цената на потрошениот материјал и услуги или со готови пари во полн износ или со попуст од 80% со индустриски бонови односно со попуст од 65% со бонови за откуп.

Потрошувачот може да користи попуст и само за плаќање на потрошениот материјал или на еден дел од материјалот, во кој случај преостанатиот дел од материјалот и услугата ги плаќа со готови пари во полн износ.

За ставањето на пенциња во приватните занаетчиски дуќани потрошувачите не можат да користат попуст на индустриски бонови и на бонови за откуп.

3. Државните трговски претпријатија на мало, државните занаетчиски чевларски дуќани и работилници, занаетчиските чевларски задруги и чевларските работилници на земјоделските задруги имаат право на надокнада (регрес) на разликата во цената за дадениот попуст од 80% односно од 65%. Оваа надокнада ја остваруваат тие на начинот што е пропишан во Правилникот за индустриските бонови и за откупните бонови што се уводат наместо досегашните индустриски потрошувачки карти и боновите на трговијата по сврзаните цени („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 31/51), и во Наредбата за пресметување и уплатување на пазаршната добив и разликата во цените на репродукциони материјали наменети за локалното производство, како и за надокнада (регрес) на разликите станати во цените при продажба на стоките за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 3/51).

4. Дополнителните купони за пенциња од досегашните индустриски потрошувачки карти престануваат да важат.

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”, на кој ден престанува да важи Решението за начинот на продажбата на кожата за пенциња (гонови) и за начинот на пенцетирањето на обувките („Службен лист на ФНРЈ”, број 16/51).

Бр. 9169

3 јули 1951 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

336.

Врз основа на чл. 13 од Уредбата за здравствениот преглед (фитопатолошка контрола) на овоштите во внатрешен промет и овоштите наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 86/46) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ РЕОНИТЕ ЗАРАЗЕНИ СО КАЛИФОРНИСКАТА ШТИТАСТА ВОШКА

Во Решението за прогласување реоните заразени со калифорниска штитаста вошка („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 30/51) се вршат следни изменувања и дополнувања:

а) во точ. 4) под а) после зборот „Добој” се ставаат зборовите „Приједор, Бања Лука”;

б) во точ. 4) под б) место зборот „Осјечани” се става зборот „Кожухе”.

Бр. 5675

16 јули 1951 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

337.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженија, собори и другите јавни собранија, а по исполнување условите од чл. 14, 15 и 16 од овој закон, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗОТ НА МУЗИЧКИТЕ УМЕТНИЦИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Спрема поднесените правила и програма се одобрува оснивањето и работата на Сојузот на музичките уметници на Југославија со седиште во Белград, а со дејност на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

IV бр. 20633

13 јули 1951 година
Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на внатрешните работи,
Александар Ранковиќ, с. р.

338.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ МАРКИ ЗА АВИОНСКА ПОШТА ПО ПОВОД НА I СВЕТСКО НАТПРЕВАРУВАЊЕ НА ПАДОБРАНЦИТЕ НА БЛЕД

На 16 август 1951 година, а по повод на одржувањето на I светско натпреварување на падобранците на Блед, ќе се пушти во тецај серија марки од две вредности за авионска пошта, и тоа:

1) марка од 6 динари со слика на падобранци како паѓаат и еден авион, а во темнокарминцрвена боја. На горниот дел од марките стои натпис: „I светско такмичење падобранца 1951”, а на долниот лево стои ознаката на вредноста со „Дин” — се на латиница. Натписот „ФНР Југославија” е напишан на горниот раб со латиница а на долниот со кирилица;

2) марка од 50 динари со слика на Блед како на редовната марка за авионска пошта, но во кобалтосина боја и со препечатен текст во црвена боја: „I светско такмичење падобранца 1951” — со латиница.

Марките од 6 динари печатени се во количина од 100.000 парчиња, а од 50 динари во количина од 30.000 парчиња.

Овие марки ќе се продаваат само на поштата на Блед, и тоа за време додека трае падобранското натпреварување, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат неограничено време, односно додека не се донесе решение за нивното повлекување од течај.

Бр. 10731

12 јули 1951 година

Белград

За Директорот
на Главната дирекција на поштите
на ФНРЈ.
Милан Вукшиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ Службен лист на Народна Република Хрватска во бројот 34 од 7 јуни 1951 година немаат службен, дел.

Во бројот 35 од 13 јуни 1951 година објавуваат:

Решение за доделување почесни звања на општините селско-стопански задруги.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
МАКЕДОНИЈЕ

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 18 од 7 јуни 1951 година објавува:

Уредба за издавање дозволи за уривање на згради;

Уредба за регистрација на стопанските претпријатија од општествените организации;

Уредба за определување рангот на учителските течан.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 20 од 9 јуни 1951 година објавува:

Указ на Президиумот на Народната скупштина на Народна Република Србија за свикнување Народната скупштина на Народна Република Србија во прво вонредно заседање;

Решение за именување членови на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НР Србија;

Решение за мерките за издигање нивото на наставата во средните, средните стручни школи, на универзитетот и на високите школи;

Решение за определување градови, индустриски центри и други места во кои што селанските задруги и општите земјоделски задруги здобиваат право на бонови на трговијата по сврзаните цени со продажба на селско-стопанските производи;

Напатствие за оснивање комисији за давање звања од II врста на државните службеници на републичките органи и на органите на автономните и локалните единици.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 20 од 12 јуни 1951 година објавува:

Наредба за дополнување Наредбата за определување месните (градските) народни одбори што ќе воншат заверување на потписи, ракописи и преписи;

Наредба за уредување превозењето на дрво.

Во бројот 21 од 19 јуни објавува:

Одлука за потврдување уредбите што ги донела Владата на НРС по Законот за овластување за донесување уредби од подрачјето на народното стопанство;

Одлука за разрешување и времено назначување судии на окружните судови;

Закон за прогласување 22 јуни за државен празник на Народна Република Словенија;

Закон за изменувања и дополнувања на Законот за одзивање народни претставници во органите на државната власт на подрачјето на Народна Република Словенија;

Закон за изменувања и дополнувања на Законот за избирање одборници на народните одбори;

Закон за согласување прописите за кривичните дела и за прекршоците во законите на НР Словенија со Кривичниот законик и со Уводниот закон за Кривичниот законик;

Закон за изборите на одборници на народните одбори.

СОДРЖАЈ:

	Страна
326. Наредба за изменувања и дополнувања на Тарифата на данокот на прометот на производи — — — — —	433
327. Правилник за надокнада за пропаднатите лични ствари на членовите од посадата на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ — — — — —	433
328. Наредба за единствените продавни цени на малу на тутун, тутунски преработки, кибрит и цигар-папир, сол и петрол за осветление и за наголемување износот на индустриските бонови за купување индустриска стока — — — — —	434
329. Наредба за иземање задругите и општествените организации од прописите на Наредбата за купувањата што ги вршат државните стопански претпријатија, надлештвата, установите, задругите и општествените организации од приватните лица — — — — —	435
330. Наредба за контрола на наменската употреба на средствата за инвестиции — — — — —	435
331. Решение за оснивање Уред за меѓународна техничка помош — — — — —	436
332. Решение за изменувања и дополнувања на Основниот распоред на контата (континиот план) за трговијата — — — — —	436
333. Решение за одобрување кредит за набавка мебел и покујство — — — — —	437
334. Решение за доплата на превозните цени во крајбрежната пловидба за патниците без исправни патни билети — — — — —	438
335. Решение за начинот на продажбата на кожата за пенџиња (гонови) и за начинот на пенџетирањето на ооувките — — — — —	438
336. Решение за изменувања и дополнувања на Решението за прогласување рејони заразени со калифорниска штитаста вошка — — — — —	439
337. Решение за одобрување оснивањето и работењето на Сојузот на музичките уметници на Југославија — — — — —	439
338. Решение за пуштање во течај пригодни марки за авионска пошта по повод на I светско натпреварување во Блед — — — — —	439